

Агенда

Настан: Работилница за набавка на опрема за настава за Регионалните ЦСОО

Проектна активност 1. Градење на капацитетите на националните институции за креирање, имплементација, следење и известување за секторските реформи врз основа на силни докази и родови анализи

Датум и време: 22 декември 2021, 10.00 МК време

Локација: Парк Хотел

Адреса: ул.1732 бр. 4, 1000 Скопје

Конференциска сала: New York

ZOOM: <https://us06web.zoom.us/j/83821004385?pwd=TzR1QTNLaEN4Qnp0ZkxueDFRMUg5QT09>

Meeting ID: 838 2100 4385

Passcode: 828654

Целна публика: Одделението за имплементација и координација на ИПА, Одделението за координација на јавни набавки, Секторот за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење во Министерството за образование и наука, Центарот за стручно образование и обука, Регионалните Центри за стручно образование и обука.

Цели на работилницата:

- Дискусија за стандардите за простор и опрема за настава
- Презентација на опремата за настава која треба да се набави
- Преглед на процесот за набавка; можни ризици при набавката

Резултати од работилницата:

- Сите учесници запознати со детектираните силни и слаби страни на процесот
- Зајакнување на капацитетите на релевантните засегнати страни

10.00 – 10:30	Пријавување на учесниците, <i>прием – кафе, чај, грицки</i>
10:30 – 10:45	Добредојде и воведни изјави <ul style="list-style-type: none"> ➤ Г-ѓа Ивана Поповска, ИПА Координатор, МОН – обраќање кон учесниците ➤ г-ѓа Галиа Божанова, Тим Лидер и KE1 за стручно образование, WEglobal – цел на работилницата ➤ Претставување на учесниците
10:45 – 11:30	Сесија 1 – Стандарди за простор и опрема – Од гледна точка на експертите <ul style="list-style-type: none"> ➤ г-ѓа Ана Петковска, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и инсталација на опрема за СОО (специјализирана за земјоделство, рибарство и ветеринарство), WEglobal ➤ г-ѓа Лилјана Воденичарска, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и инсталација на опрема за СОО (специјализирана за електротехника – електротехничар за компјутерска техника и автоматика), WEglobal

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ г-дин Христијан Мицевски, Сениот експерт за СОО специјализиран за набавка и инсталација на опрема за СОО (специјализиран за уредувач на вебстрани и оператор за одржување на компјутерски системи и мрежи), WEglobal ➤ г-дин Небојша Вуковиќ, Џуниор експерт за СОО специјализиран за набавка и инсталација на опрема за СОО од областа на угостителство и туризам, хемија и технологија, WEglobal ➤ г-дин Филип Попстефанов, Сениот експерт специјализирана за набавка и инсталација на опрема за СОО (специјализиран за машинство и управување со трактори и тракториски машини), WEglobal
11:30 – 11:50	<i>Кафе пауза</i>
11:50 – 12:30	<p><i>Сесија 2 – Дискусија на темите покренати во текот на сесија 1</i></p> <p><u>Модератори:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ г-ѓа Ивана Поповска, ИПА Координатор, МОН ➤ г-ѓа Миа Ношпал Чорак, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и инсталација на опрема за СОО, WEglobal
12:30 – 13:15	<i>Ручек</i>
13:15 – 13:45	<p><i>Сесија 3 – Тендерска документација за набавка на опрема за настава (технички спецификации, поделба на лотови и тендери, резултати од спроведеното истражување на пазарот, критериуми за квалитативен избор на понудувачи, критериуми за оценување)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ г-ѓа Миа Ношпал Чорак, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и инсталација на опрема за СОО, WEglobal
13:45 – 14:00	<p><i>Сесија 4 - Дискусија на темите покренати во текот на сесија 3</i></p> <p><u>Модератори:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ г-ѓа Ивана Поповска, ИПА Координатор, МОН ➤ г-ѓа Миа Ношпал Чорак, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и инсталација на опрема за СОО, WEglobal
14:00 – 14:30	<p><i>Сесија 5</i></p> <p>Заклучоци Затварање на работилницата</p>